

PHILIPS

Слушалки

Серија 6000

ТАН6509



Корисничко упатство

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:

www.philips.com/support

Содржина

1

Важни безбедносни упатства

2

Заштита на слух

2

Општи информации

2

2

Вашите безжични слушалки со откажување на активна бучава

4

Што има во кутијата

4

Други уреди

4

Преглед на вашите безжични слушалки

5

3

Вовед

6

Полнење на батеријата

6

Преземање апликации

6

Спарување на слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат

6

Спарување на слушалките со друг Bluetooth уред

7

4

Користење на слушалките

8

Поврзете ги слушалките на вашиот Bluetooth уред

8

Контрола на ANC (активно откажување бучава)

8

Вклучување/исклучување

9

Управувајте со вашите повици и музика

9

Говорен помошник

9

Статус на ЛЕД индикатор за слушалки

10

5

Ресетирање на слушалките

11

6

Технички податоци

11

7

Напомена

12

Изјава за усогласеност

12

Фрлање на вашиот стар производ и батерија

12

Отстранување на интегрираната батерија

12

Усогласеност со ИЕП

12

Информации за животната средина

13

Известување за усогласеност

13

8

Заштитни знаци

14

9

Често поставувани прашања

15

1 Важни безбедносни упатства

Заштита на слух



Опасност

- За да се избегне оштетување на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со голема јачина на звук и поставете ја јачината на звук на безбедно ниво. Колку е поголема јачината на звук, толку е пократко времето на безбедно слушање.

Уверете се дека ги почитувате следните упатства кога ги користите слушалките.

- Слушајте на разумни јачини на звук, во разумно времетраење.
- Внимавајте да не ја засилувате јачината на звук постојано како што ќе се навикнувате на слушањето.
- Не пуштајте ја јачината на звук толку силно за да не можете да слушате што се случува околу вас.
- Треба да користите внимателно или повремено да го прекинувате користењето во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика загуба на слух.
- Користењето на слушалки со покривање на двете уши не се препорачува додека возите и може да е нелегално во некои подрачја.
- За ваша безбедност, избегнувајте одвлекување на вниманието од музика или телефонски повици додека сте во сообраќај или во други потенцијално опасни средини.

Општи информации

За да избегнете штета или дефект:



Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на преголема жештина
- Не испуштајте ги слушалките.
- Слушалките не треба да бидат изложени на капење и прскање. (Погледнете го IP рангирањето на конкретниот производ)
- Не дозволувајте слушалките да бидат потопени во вода.
- Не полнете ги вашите слушалки кога конекторот или приклучниците се влажни.
- Не користете средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензин или абразиви.
- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Алтернативно, извадете ги врвовите на слушалките, свртете ги каналите за звук надолу и нежно потчукнете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или нешто слично за да се отстрани насобраната вода од внатрешноста.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дуги супстанции за чистење.
- Интегрираната батерија не треба да се изложува на прекумерна топлина како на сонце, оган или слично.
- Опасност од експлозија ако батеријата е неправилно заменета. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- За да се постигне конкретното IP рангирање, отворот за полнење мора да биде затворен.
- Фрлање батерија во оган или жешка рерна, или механичко гмечење или сечење на батерија, може да резултира со експлозија.
- Оставане на батеријата во опкружување со екстремно висока температура може да доведе со експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Батерија подложна на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или истекување на запалива течност или гас.
- Замена на батерија со неправилен тип претставува ризик од сериозно оштетување на слушалките и на батеријата (на пример, во случај на некои типови на литиумски батерии).
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

- За да избегнете ризик од пожар, опремата е снабдена само со надворешен извор на напојување чиј излез ќе соодветствува со PS1 (со излезен капацитет помал од 15 W).

Температури на работење и складирање и влажност

- Складирајте ги на место каде температурата е помеѓу -20 °C (-4 °F) и 50 °C (122 °F) до 90 % релативна влажност.
- Користете ги на место каде температурата е помеѓу 0 °C (32 °F) и 45 °C (113 °F) до 90 % релативна влажност.
- Работниот век на батеријата може да се скрати при услови на висока или ниска температура.

2 Вашите безжични слушалки со откажување на активна бучава

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Со овие слушалки Philips, вие можете да:

- Уживате во удобни безжични повици без употреба на раце
- Уживате и безжично да ја контролирате музиката
- Префрлате помеѓу повици и музика
- Уживате во откажување на бучава


Што има во кутијата



Безжични слушалки со откажување на активна бучава TA-H6509



УСБ-кабел за полнење (само за полнење)



Аудио кабел



Кратко упатство



Глобална гаранција




Безбедносно упатство

Други уреди

Мобилен телефон или уред (пр. лаптоп, таблет, Bluetooth адаптери, MP3 репродуктори и сл.) кој поддржува Bluetooth и е компатибилен со слушалките (видете „Технички податоци“ на страница 11).

Преглед на вашите безжични слушалки



- ① Копче за ANC/режим на свесност
- ② Мултифункционално копче (MFB)
- ③ Копче за напојување
- ④ ЛЕД индикатор
- ⑤ USB-C отвор за полнење
- ⑥ Конектор за аудио кабел

3 Вовед

Полнење на батеријата




Белешка

- Пред да ги користите слушалките, полнете ја батеријата 2 часа за оптимален капацитет и работен век на батеријата.
- Користете само оригинален USB-C кабел за полнење за да избегнете какво било оштетување.
- Завршете го повикот пред полнење. Кога ќе ги поврзете слушалките за полнење, тие ќе се исклучат.
- Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

Поврзете го доставениот УСБ-кабел за полнење во:

- УСБ-С отворот за полнење на слушалките и;
- полначот/УСБ отворот на компјутерот.

↳ ЛЕД светлото светнува бело во текот на полнењето и се исклучува кога слушалките се целосно наполнети.



Совет

- Вообичаено, целосното полнење трае два часа.

Преземање апликации

Скенирајте го QR-кодот/притиснете го копчето 'Преземи' или пребарувајте 'Philips Headphones' во Apple App Store или Google Play за да ја преземете апликацијата.

Вовед



Апликацијата Philips Headphones овозможува да управувате со музиката што ја слушате. Можете да го прилагодите звукот така што музиката и искуството при повици најдобро да одговараат на вашите потреби.

Спарување на слушалките со вашиот Bluetooth уред за прв пат

- 1 Уверете се дека слушалките се целосно наполнети и исклучени.
- 2 Притиснете го и задржете го копчето за напојување 2 секунди, слушалките ќе бидат во режим на спарување и спремни за поврзување.

↳ ЛЕД сијаличките на слушалките наизменично трепкаат бело и сино.

↳ Слушалките сега се во режим на спарување и се подготвени да се спарат со Bluetooth уред (пр. мобилен телефон).

- 3 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 4 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, погледнете го корисничкото упатство за вашиот Bluetooth уред.



Белешка

- По вклучување, ако слушалките не можат да најдат ниеден претходно поврзан Bluetooth уред, ставете ги во режим на спарување (повторно притиснете го копчето за напојување 5 секунди по исклучувањето).

Следниот пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.


- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAN6509**.
- 2 Внесете ја лозинката на слушалките „0000“ (4 нули) ако се побара. За оние уреди кои користат Bluetooth 3.0 или понов, нема потреба да внесете лозинка.



Philips TAN6509

Спарување на слушалките со друг Bluetooth уред

Ако сакате да спарите друг Bluetooth уред со слушалките, исклучете ги слушалките, потоа притиснете го копчето за напојување 5 секунди и откријте го вториот уред како при нормално спарување.



Белешка

- Слушалките складираат 5 уред во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 5 уреди, најрано спарениот уред се заменува со нов.

4 Користење на слушалките

Поврзете ги слушалките на вашиот Bluetooth уред

- 1 Вклучете ја функцијата Bluetooth на вашиот Bluetooth уред.
- 2 Притиснете го и задржете го копчето за Напојување за да ги вклучите слушалките.

↳ Белото ЛЕД светло ќе се вклучи за две секунди

↳ Слушалките повторно автоматски ќе се поврзат на последниот поврзан мобилен телефон/ Bluetooth

Совет

- Ако ја вклучите Bluetooth функцијата на Bluetooth уредот по вклучувањето на слушалките, треба да одите во Bluetooth мени на уредот и рачно да ги поврзете слушалките на уредот.

Белешка

- Кај некои Bluetooth уреди, поврзувањето може да не е автоматско. Во овој случај, треба да одите до Bluetooth мениот на вашиот уред и рачно да ги поврзете слушалките и Bluetooth уредот.

Контрола на ANC (активно откажување бучава)

- Различни режими на ANC може да се одбираат преку едно притискање на копчето за ANC/режим на свесност.
- Функцијата ANC се активира автоматски кога ќе се вклучат слушалките.
 - Притиснете го копчето ANC еднаш, ќе ја исклучи функцијата ANC.
 - Притиснете го копчето ANC уште еднаш, ќе се смени на режим на свесност.



Задача	Копче	Операција
ANC ВКЛУЧЕНО	Копче ANC	Едно притискање
ANC ИСКЛУЧЕНО	Копче ANC	Едно притискање
Режим на свесност	Копче ANC	Едно притискање
Брза свесност	Копче ANC	Притиснете го и задржете го копчето ANC 1 секунда, излезете кога ќе го пуштите

Вклучување/ исклучување

Задача	Копче	Операција
Вклучете ги слушалките		Притиснете и задржете 2 секунди
Исклучете ги слушалките		Притиснете и задржете 2 секунди

Управувајте со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	Копче	Операција
Репродуцирање или паузирање музика	MFB	Едно притискање
Следна нумера	MFB	Притиснете нагоре на „+“ 1 секунда
Претходна нумера	MFB	Надолу на „-“ 1 секунда
Прилагодување на јачина на звук +	MFB	Притиснете нагоре еднаш на „+“
Прилагодување на јачина на звук -	MFB	Надолу еднаш на „-“

Контрола на повик

Задача	Копче	Операција
Подигни	MFB	Едно притискање
Прекини повик/ Отфрли повик	MFB	Притиснете и задржете 1 секунда

Повикување на три начини

Задача	Копче	Операција
Задржете го тековниот повик и примете дојдовен повик	MFB	Едно притискање
Задржете го тековниот повик и одбијте дојдовен повик	MFB	Притиснете и задржете 1 секунда
Префрлајте помеѓу двонасочен повик и тронасочен повик	MFB	Едно притискање

Говорен помошник

Задача	Копче	Операција
Активирај говорен (Siri/Google) помошник	MFB	Притиснете и задржете 1 секунда
Запри говорен помошник	MFB	Едно притискање

Задача	Копче	Операција
Режим на игра		Двојно притискање
Динамичен бас	MFB	Двојно притискање

Статус на ЛЕД индикатор за слушалки

Статус на слушалки	Индикатор
Слушалките се поврзани на Bluetooth уред	Сино ЛЕД светло ќе биде вклучено 2 секунди
Слушалките се подготвени за спарување	ЛЕД светлото свети сино и бело наизменично
Слушалките се вклучени, но не се поврзани на Bluetooth	Бело ЛЕД светло трепка по еднаш на секои 7 секунди (автоматски се исклучува по 5 минути)
Полнење	Ќе се вклучи бело ЛЕД светло
Полнењето заврши	Белото ЛЕД светло ќе се исклучи
Слаба батерија	Бело ЛЕД светло бавно трепка на секои 5 секунди
Грешка при полнење	Бело ЛЕД светло брзо трепка секоја 1 секунда
Вклучување	Бело ЛЕД светло ќе биде вклучено 2 секунди
Исклучување	Бело ЛЕД светло ќе биде вклучено 3 секунди

5 Ресетирање на слушалките

Доколку наидувате на проблем со спарувањето или поврзувањето, може да ја следите следнава постапка за да ги ресетирате вашите слушалки на стандардните фабрички поставки.

- 1 На Bluetooth уредот, одете во Bluetooth менито и отстранете го **Philips TАН6509** од списокот со уреди.
- 2 Исклучете ја функцијата Bluetooth на Bluetooth уредот.
- 3 Вклучете ги вашите слушалки.
- 4 Притиснете го и задржете го копчето напојување и копчето ANC 3 секунди истовремено.
- 5 Следете ги чекорите во „Користете ги вашите слушалки/Поврзете ги слушалките со Bluetooth уред.“
- 6 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TАН6509**.

6 Технички податоци

Слушалки

- Време на репродукција на музика: (ANC исклучено) 70 часа; (ANC вклучено) 45 часа
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јонска батерија која повторно се полни (600 mAh)
- Верзија на Bluetooth: 5.3
- Компатибилни профили на Bluetooth:
 - HFP (Профил за хендс-фри)
 - A2DP (Профил за напредна аудио дистрибуција)
 - AVRCP (Профил за далечинска контрола на аудио видео)
- Фреквенциски опсег: 2,402 - 2,480 GHz
- Моќност на емитер: < 10 dBm
- Опсег на работење: До 10 метри (33 стапки)
- Автоматско исклучување на напојување
- USB-C порта за полнење
- Динамичен бас
- Поврзување во повеќе точки



Белешка

- Спецификациите се предмет на промена без известување.
- Работниот век на батеријата при репродукција е приближен и може да се разликува во зависност од условите на примена.

7 Напомена

Изјава за усогласеност

Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата RED 2014/53/EU и прописите за радиоопрема на OK SI 2017 бр. 1206. Изјавата за сообразност може да ја најдете на www.philips.com/support.

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи вградена батерија што повторно се полни опфатена од Европската Директива 2013/56/EU која не може да се фрла со обичен отпад од домаќинството. Ве советуваме да го однесете вашиот производ на официјално место за собирање или во сервисен центар на Philips за професионалец да ја отстрани батеријата што повторно се полни. Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии што повторно се полнат. Следете ги локалните правила и никогаш не

фрлајте го производот и батериите што повторно се полнат со обичен отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии што повторно се полнат помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Отстранување на интегрираната батерија

Ако нема систем за собирање/ рециклирање на електронски производи во вашата земја, може да ја заштитите животната средина со вадење и рециклирање на батеријата пред фрлање на слушалките.

- Уверете се дека слушалките се исклучени пред да ја извадите батеријата.



Усогласеност со ИЕП

Овој производ соодветствува со сите применливи стандарди и прописи кои се однесуваат на изложеност на електромагнетни полиња.

Информации за животната средина

Избегнато е секако непотребно пакување.

Вашиот систем содржи материјали кои може да бидат рециклирани и повторно искористени ако се издвојат од специјализирана компанија.

Почитувајте ги локалните прописи во врска со фрлањето на материјалите за пакување, истрошени батерии и стара опрема.

Известување за усогласеност

Уредот соодветствува со FCC правилата, Дел 15. Работењето подлежи на следниве два услови:

1. Овој уред не може да предизвика штетна интерференција, и
2. Овој уред мора да ја прифати секоја примена интерференција, вклучувајќи и интерференција што може да предизвика несакано работење.

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа Б, согласно со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радио фреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за употреба, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека интерференцијата нема да се појави во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот
- Консултирајте се со продавач или искусен радио/TB техничар за помош

FCC изјава за изложеност на зрачење:

Оваа опрема соодветствува со FCC ограничувањата за изложеност на зрачење определени за неконтролирана околина.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

Внимание: Корисникот е предупреден дека промените или модификациите кои не се изрично дозволени од страна одговорна за усогласеност може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови:

- (1) Овој уред не смее да предизвикува интерференција.
- (2) Овој уред мора да прифати секаква интерференција, вклучувајќи ја и интерференцијата што може да предизвика непосакувано работење на уредот.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Оваа опрема соодветствува со ограничувањата за изложеност на зрачење на Канада определени за неконтролирани околии.

Овој пренесувач на сигнали не смее да биде поставен или да работи заедно со некоја друга антена или пренесувач на сигнали.

8 Заштитни знаци

Bluetooth

Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од MMD Hong Kong Holding Limited е лиценцирана. Други трговски марки и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.

Siri

Siri е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и во други земји.

Google

Google и Google Play се трговски заштитни знаци на Google LLC.

9 Често поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки не се вклучуваат.

Нивото на батерија е ниско. Наполнете ги слушалките.

Не можам да ги спарам моите Bluetooth слушалки со мојот Bluetooth уред.

Bluetooth е оневозможен. Овозможете ја карактеристиката Bluetooth на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Како да се ресетира спарување.

Оставете ги слушалките да бидат во режим на спарување (бело и сино светло трепкаат наизменично), притиснете го и задржете го копчето за напојување 16 секунди додека не се осветли сонито ЛЕД светло.

Ја слушам но не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (пр. репродуцирај/паузирај/прескокни напред/назад).

Уверете се дека изворот на Bluetooth аудио поддржува AVRCP (видете „Технички податоци“ на страница 11).

Јачината на звук на слушалките е преслаба.

Некои Bluetooth уреди не можат да го поврзат нивото на јачина на звук со слушалките преку синхронизирање на јачина на звук. Во овој случај, треба да ја прилагодите јачината на звук на Bluetooth уредот независно за да го достигнете соодветното ниво на јачина на звук.

Bluetooth уредот не може да ги најде слушалките.

- Слушалките можеби се поврзани со претходно спарениот уред. Исклучете го поврзаниот уред или тргнете го од опсег.
- Спарувањето можеби е ресетирано или слушалките претходно биле спарени со друг уред. Спарете ги слушалките со Bluetooth уредот повторно како што е опишано во корисничкото упатство. (видете „Спарување на слушалките со друг Bluetooth уред“ на страница 7).

Моите Bluetooth слушалки се поврзани на мобилен телефон со Bluetooth со овозможено стерео, но музиката се репродуцира само од звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете го корисничкото упатство на вашиот мобилен телефон. Изберете да слушате музика преку слушалките.

Квалитетот на аудиото е слаб и може да се слушне звук на потпукнување.

- Bluetooth уредот е надвор од опсег. Намалете ја далечината помеѓу слушалките и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Наполнете ги слушалките.

Редовно чистете ги слушалките.

- Користете чиста, сува крпа за да ги чистите вашите слушалки - особено каналите за звук и отворите за микрофон - редовно и избегнувајте насобирање на супстанции како што е пот или восок од ушите.
- Ако пот или капки течност останат во каналите за звук, отворите за воздух или отворите за микрофон, нивото на звук времено ќе опадне или сосема ќе престане. Ова не е дефект. Користете мека, сува крпа за темелно да ги осушите слушалките. Алтернативно, извадете ги врвовите на слушалките, свртете ги каналите за звук надолу и нежно потчукнете ги слушалките околу пет пати на сува крпа или нешто слично за да се отстрани насобраната вода од внатрешноста.
- Уверете се дека слушалките се сосема суви пред да ги полните и користите. Избегнувајте да користите алкохолни марамчиња за една употреба или дуги супстанции за чистење.

Редовно полнете ги слушалките.

Ако слушалките не се користат долго време, батеријата што се полни ќе почне да го губи своето полнење. За да ја избегнете оваа загуба, целосно полнете ја батеријата најмалку еднаш на секои три месеци.

За понатамошна поддршка, посетете www.philips.com/support.



2024©MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани.
Спецификациите се предмет на промена без известување.
Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ. Сите други имиња на компании и производи може да се заштитни знаци на нивни соодветни компании со кои може да се поврзани.

